

ИЗЈАВА

Јас, _____
(Презиме и име на членот)

изјавувам дека доброволно се зачленувам во Библиотеката и се обврзувам дека библиотечниот материјал ќе го вратам неоштетен и во времето определено со правилата на Библиотеката. Правилата на Библиотеката ми се познати како и редот на нејзиното работење.

Во случај на спор е надлежен Основниот суд во Битола.

За корисниците од претшколска и основношколска возраст одговара родителот или старателот кој е потписник при зачленувањето.

ПРАВИЛА:

- Членарината изнесува 200 денари и има важност од 365 дена.
- Членот нема да биде услужен ако со себе нема членска карта.
- Библиотечниот материјал се позајмува во период од 10 (десет) дена.
- На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште десет (10) дена.
- При позајмувањето на библиотечниот материјал се наплаќа фиксна услуга во вредност од 7 (седум) денари по примерок за 10 (десет) дена.
- На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште 10 (десет) дена.
- За секое задоцнување на зајмениот библиотечен материјал повеќе од предвидените 10 (десет) дена се наплаќа задоцнина поединечно за секоја книга и тоа по 5 (пет) денари за секој ден на задоцнување.
- Загубената членска карта се заменува со нова и за истата се наплаќа 100 (сто) денари.
- За секое оштетување или губење на библиотечниот материјал се наплаќа надоместок во согласност со правилникот на Библиотеката.
- Неизмирениот долг, подолг од 60 дена програмски го спречува натамошното зајмување се до измирување на долгот.

Изјавува

Уписен број

ИЗЈАВА

Јас, _____
(Презиме и име на родителот и името на членот)

изјавувам дека доброволно се зачленувам во Библиотеката и се обврзувам дека библиотечниот материјал ќе го вратам неоштетен и во времето определено со правилата на Библиотеката. Правилата на Библиотеката ми се познати како и редот на нејзиното работење.

Во случај на спор е надлежен Основниот суд во Битола.

За корисниците од претшколска и основношколска возраст одговара родителот или старателот кој е потписник при зачленувањето.

ПРАВИЛА:

- Членарината изнесува 200 денари и има важност од 365 дена.
- Членот нема да биде услужен ако со себе нема членска карта.
- Библиотечниот материјал се позајмува во период од 10 (десет) дена.
- На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште десет (10) дена.
- При позајмувањето на библиотечниот материјал се наплаќа фиксна услуга во вредност од 7 (седум) денари по примерок за 10 (десет) дена.
- На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште 10 (десет) дена.
- За секое задоцнување на зајмениот библиотечен материјал повеќе од предвидените 10 (десет) дена се наплаќа задоцнина поединечно за секоја книга и тоа по 5 (пет) денари за секој ден на задоцнување.
- Загубената членска карта се заменува со нова и за истата се наплаќа 100 (сто) денари.
- За секое оштетување или губење на библиотечниот материјал се наплаќа надоместок во согласност со правилникот на Библиотеката.

Изјавува

Уписен број
